

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз основа на член 27 и член 34 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), а согласно член 109 став 9 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), а согласно Упатството за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.60/20) постапувајќи по Жалбата изјавена од Институт за јавна политика „Арбен Џафери“ Скопје, поднесена преку полномошникот Омер Ајдини, вработен во Институт, против Министерството за финансии, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, на 10.01.2023 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата изјавена од Институт за јавна политика „Арбен Џафери“ Скопје, поднесена преку полномошникот Омер Ајдини, вработен во Институт, против Министерството за финансии, заведена во Агенцијата под бр.08-329 на 22.12.2022 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, **СЕ УВАЖУВА и предметот се враќа на повторно постапување пред првостепениот орган.**
2. **Имателот на информации е должен да го спроведе ова Решение во рок од 15 дена од денот на неговиот прием и за истото да ја извести Агенцијата.**

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Како што е наведено во Жалбата, Институт за јавна политика „Арбен Џафери“ Скопје, на 30.11.2022 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Министерството за финансии, со кое побарал по е-маил да му се достават електронски запис „Excel формат“ од следните информации:

„Средствата за регионален развој од централниот државен буџет до општините на земјата во периодот 2015-2022 година во парична вредност (во Excel формат), поделени врз основа на:

- Инвестициска област
- Општината каде што се посветени средствата
- Година“.

Како што се наведува во Барањето, Имателот на информации по ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, поради што Барателот на информации на 22.12.2022 година поднесе Жалба до Агенцијата, заведена во архивата на Агенцијата под бр.08-329.

Агенцијата со електронски допис бр.08-329 од 23.12.2022 година, ја препрати Жалбата до Имателот на информации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Агенцијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Имателот на информации до Агенцијата на 29.12.2022 година достави Одговор на Жалба бр.03-12752/7 од 28.12.2022 година, заведен во Агенцијата под бр.08-329. Во Одговорот е наведено дека: „... барателот Омер Ајдини на ден 12.12.2022 година се јави на службениот телефонски број на службеното лице за посредување со информации од јавен карактер и побара да му се дадат податоци до каде е одговорот на неговото барање. Службеното лице го извести дека нема стигнато барање од барателот на неговиот службен меил ...како и на меил адресата на Министерството за финансии ..и го замоли барањата да ги достави повторно за да може да се постапи по истите. Барањето за пристап до информации од јавен карактер е заведено во деловоден број во Писарницата на Министерството за финансии на ден 13.12.2022 година и истото веднаш е доставено за постапување до надлежните организациони единици. Постапувајќи по барањето, Министерството за финансии на ден 27.12.2022 година изготви Решение за одобрување на барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-12752/6 и истото во законски предвидениот рок, до сега жалителот го достави на неговата електронска адреса, на начин како што е наведен во барањето.“. Во прилог го достави Решението бр.03-12752/6 од 27.12.2022 година со кое го одобрува барањето на Барателот. Во Решението е наведено дека: „Имено податоците за средствата за регионален развој од централниот државен буџет до општините се доставени на веб страната на Министерството за финансии. www.finace.gov.mk во делот Области/Јавни финансии/Буџет/Документи...“.

Имателот на информации на 29.12.2022 година до Агенцијата достави е-маил, насловен до Барателот на информации, во кој е наведено дека: „Во конкретниот случај, Министерството за финансии не располага со информациите кои вие ги барате во наведената форма, туку за Ваши цели како барател би било потребно истите да ги создадеме, што пак би претставувало постапување спротивно на одредбите од горенаведениот закон.“

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ја разгледа Жалбата изјавена од Барателот на информацијата, истата **ЈА УВАЖИ и предметот го врати на повторно постапување пред првостепениот орган**, поради следното:

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, по разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот, утврди дека Имателот на информации не постапил во целост согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер односно на Барателот не му ја доставил бараната информација во форма наведена во Барањето, а тоа е во Excel формат.

Во конкретниот случај, со донесеното Решение бр.03-12752/6 од 27.12.2022 година Имателот на информации барањето го усвоил, но му доставил само линк за податоци на трансакциите на општините, каде се објавени бараните информации во ПДФ формат.

Во член 3 став 1 алинеја 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е утврдено дека: „информација од јавен карактер“ е информација во која било форма што ја создал или со која располага имателот на информацијата согласно со неговите надлежности.

Во член 21 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е утврдено дека: „Имателот на информацијата, информацијата ја дава во бараната форма, освен ако бараната информација веќе постои во однапред пропишана форма и е достапна за јавноста и ако е поповолно за барателот информацијата да се достави во поинаква форма од бараната, за што имателот на информацијата ја образложува причината за ваквиот начин на доставување.“

Согласно горенаведеното неспорен е фактот дека Имателот на информации ги создал бараните информации и дека со истите располага. Но, Барателот информацијата ја бара во Excel формат. Имајќи ја во предвид одредбата од член 21 став 2 од ЗСПИЈК, Имателот на информации е должен на Барателот да му овозможи пристап до бараните информации во формат во кој Барателот ги побарал информациите, односно во читлив и обработлив формат.

При повторното постапување по предметот, Имателот на информации е должен да постапи по укажувањата на Агенцијата.

Поради погоре наведеното, Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**Директор,
Пламенка Бојчева**